



Бр. _____
Дата. _____ 2013 година

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08, 113/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), член 329 од Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и член 39 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет – Скопје, во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно – научниот совет на седницата одржана на ден 18.12.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

1. Основи за дисциплинска одговорност на студентите

Член 1

Со оваа одлука се определува дисциплинската одговорност и изречената дисциплинска мерка на студентите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје.

Член 2

Во текот на студиите, студентите мора да се придржуваат до законот, Статутот на Универзитетот, Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет – Скопје, во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трите циклуси на студии на Универзитетот, Правилникот на Универзитетот за превенирање на фиксирање, умножување и продажба на авторско дело без дозвола на авторот, односно издавачот, како и на други акти на Универзитетот и Факултетот.

Член 3

Одредбите на оваа одлука се во согласност со Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и нивната примена не може да биде спротивна или понеповолна од она што е утврдено со овој акт.

Член 4

Дисциплинска постапка се води на Факултетот.

Дисциплинската комисија е составена од три члена. Членовите на дисциплинската комисија ги избира наставно-научниот совет.

Претседателот на комисијата е од редот на наставниците, еден член е од редот на соработниците, а еден член е претставник на студентите.

Членовите имаат свои заменици. Нивниот избор го врши наставно-научниот совет.

2. Видови дисциплински повреди



Член 5

Како лесни дисциплински повреди согласно Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се сметаат:

1. нарушување на јавниот ред и мир во текот на наставата;
2. непристојно однесување спрема наставниците, соработниците или другите вработени, како и спрема другите студенти;
3. регистрирање на присуство на друг студент;
4. небрежно однесување спрема имотот на факултетот, што може да доведе до оштетување во проценет износ до 100 евра во денарска противвредност.

Член 6

Како тешки дисциплински повреди согласно Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се сметаат:

1. поседување и користење направи за телефонска и електронска комуникација во текот на испитите;
2. препишување или давање каква било помош на друг студент во текот на испитите;
3. самоволно регистрирање заради добивање бодови од активност;
4. недозволено носење опрема за аудио и/или видеофиксирање на авторско дело, вклучувајќи и приклучени мобилни телефони, од страна на студентите, при изведувањето на предавањата, вежбите и интерактивната настава;
5. плагијаторство во форма на пренесување туѓ семинарски труд или академски есеј во свое име;
6. физички напад со нанесување лесна телесна повреда;
7. физички напад со нанесување тешка телесна повреда;
8. давање неточни податоци на органите на единицата (фалсификат на оцена, фалсификат на потпис);
9. вербална или реална навреда на наставник или соработник;
10. упад во информатичкиот систем на Универзитетот, односно на Факултетот (веб- страница, електронски досиеја и сл.);
11. оштетувања во проценет износ над 100 евра во денарска противвредност поради непридржување кон пропишаните правила или безобзирен однос спрема имотот на Универзитетот, односно Факултетот, како и присвојување предмети што се сопственост на Универзитетот, односно Факултетот;



12. повторени лесни дисциплински повреди.

3. Видови дисциплински мерки

Член 7

Со цел индивидуализација во определувањето на дисциплинските мерки, се води сметка за приспособување на изречената мерка според тежината на сторената дисциплинска повреда.

Во зависност од видот на дисциплинската повреда, на студентот му се изрекува една од следниве дисциплински мерки:

1. **Опомена:** кога студентот ќе стори лесна дисциплинска повреда, наведени во член 5 од оваа одлука;
2. **Јавна опомена:** кога студентот ќе стори тешка дисциплинска повреда од точка 3, 11 или точка 12 наведени во член 6 од оваа одлука.
3. **Исклучување од настава до крајот на учебната година и забрана за полагање на колоквиум или испит по соодветниот предмет во наредниот испитен рок:** кога студентот ќе стори тешка дисциплинска повреда од една од точките 1, 2, 4, 8 или 9 наведени во член 6 од оваа одлука.
4. **Исклучување од настава до крајот на учебната година и поведување на соодветна судска постапка и постапка за трајно исклучување:** кога студентот ќе стори тешка дисциплинска повреда од една од точките 5, 6, 7, или 10 наведени во член 6 од оваа одлука.

Член 8

Наставникот односно соработникот пред отпочнувањето на колоквиумот или испитот е должен да им укаже на студентите дека за време на неговото спроведување е забрането кај себе да имаат-поседуваат мобилен телефон или друг електронски уред за комуникација.

Доколку студентот и покрај укажувањето од став 1 на овој член за време на спроведувањето на испитот кај себе има мобилен телефон или друг електронски уред за комуникација, наставникот односно соработникот има право да го отстрани од полагањето на колоквиумот односно испитот.

Член 9

Дисциплинската комисија е должна, за секое осознаено фалсификување на потписи или оценка, или пријавен физички напад врз некој од вработените односно студентите, со посебно известување да го пријави до деканатот на Факултетот.



4. Поведување и тек на дисциплинската постапка

Член 10

Дисциплинската постапка се поведува со писмено барање. Писменото барање се предава во архивата на единицата, и тоа преку деканот, се доставува до дисциплинската комисија.

Член 11

Барањето за поведување на постапката се поднесува во писмена форма и мора да содржи:

1. име и презиме на лицето што ја пријавува дисциплинската повреда. Доколку дисциплинската повреда се случи за време на спроведувањето на колоквиум или испит, пријавата мора да биде потпишана од страна на предметниот наставник;
2. податоци за сторителот на повредата;
3. опис на настанот;
4. докази за утврдување одговорност.

Член 12

Врз основа на писменото барање за поведување на постапката, комисијата донесува решение за поведување дисциплинска постапка.

Решението од став 1 на овој член се доставува до:

1. подносителот на барањето за поведување на постапката
2. лицето против кое се поведува дисциплинската постапка – на рака или со препорачана пратка на домашна адреса.

Член 13

Пред изрекување на дисциплинската мерка, студентот ќе биде сослушан во врска со настанот од страна на комисијата.

Студентот се известува усно или со покана преку препорачана пратка на адресата што студентот ја пријавил како домашна во досието на единицата.

Доколку студентот не се појави пред дисциплинската комисија и не го оправда отсуството, комисијата ќе донесе соодветна одлука врз основа на достапниот доказен материјал.

Доколку студентот поднел писмена изјава преку архивата на единицата до дисциплинската комисија, таа цени дали неговото повикување е неопходно.

Дисциплинската комисија за постапувањето по секој предмет води записник кој го потпишуваат нејзините членови.

Член 14

Дисциплинската комисија со решение може да донесе една од следниве одлуки:

1. отфрлање на барањето за поведување на постапката поради застареност;
2. одбивање на барањето поради недоволно докази за сторена дисциплинска повреда или



3. изрекување дисциплинска мерка.

Член 15

Донесеното решение за изрекување дисциплинска мерка се доставува до:

1. подносителот на барањето;
2. студентот;
3. архивата;
4. одделение за студентски прашања.

Диспозитивот на решението за изрекување дисциплинска мерка се истакнува на огласна табла на единицата за соодветната година и се впишува во досието на студентот и во регистарот на изречени дисциплински мерки кој го води одделението за студентски прашања.

Член 16

Против одлуката на дисциплинската комисија, студентот може да поднесе приговор до наставно-научниот совет, како второстепен дисциплински орган, во рок од 8 дена од денот на прием на решението за изрекување на дисциплинската мерка.

Член 17

Наставно-научниот совет го разгледува приговорот на првата седница по поднесување на приговорот и може да донесе одлука со која:

1. го потврдува решението за изрекување дисциплинска мерка донесено од дисциплинската комисија;
2. го отфрла приговорот како недозволен или ненавремен;
3. го прифаќа приговорот како основан и го преиначува диспозитивот на решението за изрекување дисциплинска мерка.

5. Регистар на изречени дисциплински мерки

Член 18

Одделението за студентски прашања води регистар на изречените дисциплински мерки.

Пред донесувањето на одлуката комисијата задолжително треба да побара од одделението за студентски прашања податок за претходно изречени дисциплински мерки за истиот студент.

6. Застарување на дисциплинската одговорност

Член 19

Покренувањето и водењето на дисциплинската постапка застаруваат во рок од 6 месеци од сторувањето, односно 3 месеци од дознавањето за сторената дисциплинска повреда.



7. Годишен извештај за работа

Член 20

Дисциплинската комисија е должна еднаш годишно да поднесе извештај за својата работа до наставно-научниот совет, односно научниот совет на единицата.

8. Завршни одредби

Член 21

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе започне да се применува од денот на нејзиното донесување.

Со влегувањето на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за определување на дисциплинска одговорност на студентите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје донесена на 24.6.2012 година.

Оваа одлука може да се менува единствено со одлука на Наставно – научниот совет, а во согласност со законските одредби и Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во Скопје.

Скопје, 18.12.2013 година,

ДЕКАН

Проф. д-р Љубомир Дракулевски